

## Република Македонија

### Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

#### ИПА инвестициски грантови

##### MSIP-IPA-NCB-040-16

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: **Партерно уредување и поставување на урбана опрема на влез и центар во с.Конче-општина Конче и регулација на река Стругалница во с.Долни Липовиќ-општина Конче.**
3. Општина Конче ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат **Партерно уредување и поставување на урбана опрема на влез и центар во с.Конче-општина Конче и регулација на река Стругалница во с.Долни Липовиќ-општина Конче.**
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:00:  
Адреса: Општина Конче, Конче бб  
Поштенски број: 2424  
Држава: Република Македонија  
Телефон: +38932630325  
Електронска адреса: opstina.konce@t.mk
6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја подигнат заинтересираните понудувачи по по днесување на писмена апликација на адресата дадена подолу без надоместок.

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Конче.

7.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 24.02.2017.** Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч, 24.02.2017.**

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **450.000,00 МКД.**

9. Адреса:Конче бб

Општина : Конче

Поштенски број: 2424

Архива

Држава: Република Македонија